



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 20 декември 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 65

ГОД. XXX

Цена на овој број е 20 динари. — Претплатата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

1064.

Врз основа на член 36 во врска со член 55 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ОДРЕДЕНИ ТРОШОЦИ ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Одлуката за плаќање одредени трошоци во странство од страна на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/72 и 67/73) во точка 1 по зборовите: „и реклами во странство,“ се додаваат зборовите: „членарини и котизации на меѓународни организации,“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 819

11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

1065.

Врз основа на член 107 ст. 4 и 5 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА СЛУЖБА ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИ И ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ

1. Во Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба се формира заедничка служба за водење на цивилни и воени воздухоплови (во натамошниот текст: заедничката служба).

Заедничката служба ги врши работите на водење и контрола на цивилните и воените воздухоплови во воздушниот простор на Југославија, работите на поставување и одржување на техничките средства и уреди за водење на цивилните и воените воздухоплови, како и работите на давање помош на Военото воздухопловство и противвоздушната одбрана во идентифицирање на целите во воздухот и контрола на воздушниот простор на Југославија.

2. Во обласните центри, терминалите и аеродромите се обединува водењето на цивилните и воените воздухоплови.

3. Директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, во спогодба со сојузниот секре-

тар за народна одбрана, ќе донесе поблиски прописи за начинот на водењето на цивилните и воените воздухоплови.

До денот на влегувањето во сила на прописите од став 1 на оваа точка, воените лица на работните места во заедничката служба за контрола на летањето ќе вршат водење на воените воздухоплови, а граѓанските лица на работните места во заедничката служба за контрола на летањето — водење на цивилните воздухоплови — според важечките прописи.

4. Директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, ќе ги преземе на работа во заедничката служба воените лица вработени врз работи на воената контрола на летањето во рок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Сојузниот секретар за народна одбрана, во спогодба со директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, ќе ги пренесе врз Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба материјалните средства за воената контрола на летањето, како и финансиските средства предвидени со финансискиот план на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1975 година за потребите на воената контрола на летањето.

5. Воените лица што ќе бидат преземени на работа во Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба за работа на водење на воздухопловите, ги задржуваат правата што им припаѓаат според важечките прописи.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 820

12 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

1066.

Врз основа на член 35 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПЛАКЕТА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

1. Се установува Плакета на царинската служба по повод триесетгодишнината од основањето на царинската служба во Југославија.

2. Плакетата на царинската служба (во натамошниот текст: Плакетата) им се доделува на работниците на царинската служба и на работниците во другите сојузни органи на управата и сојузните организации, како посебно признание за исклучително

залагање и успешна и пожртвувана работа во подолг временски период (придонес за унапредувањето на организацијата и начинот на работата на царинската служба, спречување на царински деликти и сл.).

3. Плакетата може, во спогодба со извршниот совет на републиката односно со извршниот совет на автономната покраина, под условите од точка 2 на оваа одлука, да им се додели и на работниците што работат во органите на други општествено-политички заедници, како и на истакнати општествено-политички и други работници, на организации на здружениот труд и на други самоуправни организации, за исклучително успешна соработка со органите на царинската служба и со органите на општествено-политичките заедници во извршувањето на задачите од посебно значење за царинската служба (соработка од значење за развојот на царинската служба, соработка во спроведување на мерките на царинскиот надзор и сл.).

4. Кон Плакетата се издава и повелба за доделувањето на Плакетата.

Плакетата може да се додели само еднаш.

5. Плакетата је доделува претседателот на Сојузниот извршен совет, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини.

6. Плакетата со својот облик симболизира стилизиран факел, со големина 80 X 60 mm.

Плакетата ја сочинува свиткано знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на кое пред и зад петокраката звезда е испишан зборот: „Царина“, со латиница и Кирилица. Над хоризонталниот дел на знамето во полето вграмено со краците на знамето е вкомпонирана силуета на граничен камен со ознака: „СФРЈ“, а над граничниот камен се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под кој се завршуваат свитканите краишта на знамето. Под хоризонталниот дел на знамето се наоѓа празно поле во облик на правоаголник, што ја претставува основата на Плакетата.

Плакетата е леана во плиток релјеф од легура во боја на латинирано сребро, со брусени контури. Грбот на Плакетата е рамно леан, без обработка.

7. Сојузната управа за царини се грижи за изработката и врачувањето на Плакетата и води евиденција за доделувањето на Плакетата.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 821
27 ноември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

1067.

Врз основа на член 17 ст. 2 и 3 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместокот за преглед на земјодел-

ски производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/60, 30/61 и 35/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/66, 15/69 и 25/71) во точ. 2 и 3 бројот: „50“ се заменува со бројот: „150“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3585/1
10 декември 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

1068.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија и со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74 и 58/74) во точка 1 во одредбата под 90 под б) бројот: „5,00“ се заменува со бројот: „2,00“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-1435/1
12 декември 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

1069.

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 212 од 12

септември 1974 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/202

4 ноември 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

1070.

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Presse“, број 7938 од 17 септември 1974 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/122

13 ноември 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

1071.

Врз основа на член 59 став 1 и член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“, број 40 од 27 септември 1974 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/207

13 ноември 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

1072.

Врз основа на член 7 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, од Сојузниот комитет за труд и вработување и од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат евиденцијата и методологијата според кои се пресметуваат обврските на федерацијата за пензиите на борците во смисла на чл. 3 и 4 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), чл. 9 до 14 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73), чл. 10 до 15 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 40/73) и чл. 10а до 10г од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 21/74).

Член 2

За секоја пензија на борците во која е содржана обврската на федерацијата, заедниците на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Заедницата), ги обезбедуваат следните податоци:

- 1) вид на пензијата;
- 2) матичен број;
- 3) број на предметот;
- 4) презиме и име на уживателот на пензијата;
- 5) ден, месец и година на раѓањето;
- 6) пол;
- 7) категорија на осигуреникот (општ, СВР);
- 8) датум со кој е признаено правото на пензија;
- 9) датум на смртта на осигуреникот (ако е во прашање семејна пензија);
- 10) датум на почетокот на исплатата на пензијата;
- 11) датум на стапувањето во НОВ;
- 12) група на инвалидност (за воените инвалиди од војните од I до VI група);
- 13) пропис според кој е признаено правото на пензија;
- 14) вкупен пензиски стаж;
- 15) пензиски стаж утврден без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување;
- 16) категорија на инвалидност (за инвалидите на трудот);
- 17) пензиски основ од кој е определена пензијата што се исплатува;
- 18) основ од кој е определен додатокот кон пензијата, што им припаѓа на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската

националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со Орден на народен херој;

19) пензиски основ утврден без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување;

20) износ на пензијата определена во моментот на признавањето на правото;

21) износ на пензијата што би припаѓал на денот со кој е признаено правото, без примената на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување;

22) износ на пензијата што Сојузниот извршен совет исклучително ја признал, односно ја определил во поголем износ — до крајот на 1972 година;

23) износ на обврската на федерацијата (во процент и во апсолутен износ);

24) износ на додатокот кон пензијата од точка 18 на овој член (во процент и во апсолутен износ);

25) процент на семејната пензија што се исплатува со оглед на бројот на соуживателите на пензија;

26) датум на промената настаната во височината на пензијата во текот на годината за која се врши пресметката.

Член 3

При донесувањето на решението за признавање на правото на пензија и при определувањето на височината на пензијата, органот што го донесол решението го пополнува во два примерока соодветниот образец врз основа на кој можат да се обезбедат податоците од член 2 на овој правилник. Еден примерок од тој образец ѝ се доставува на надлежната служба на Заедницата, а вториот примерок останува во пензискиот предмет.

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се применува при донесувањето на секое ново решение со кое се менува порано определениот износ на пензијата.

Член 4

Ако со одлука на Заедницата или со закон се утврдени работните места на кои стајот на осигурување се смета со зголемено траење, при соодветно намалување на старосната граница, и ако е предвидено таквото зголемување на стајот на осигурувањето и намалувањето на старосната граница да се врши ретроактивно (член 6 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците), Заедницата врз основа на списоците на работниците што на определени работни места во определена организација на здружениот труд работеле во изминатиот период, или друга расположива документација врз основа на која се утврдува стајот на осигурувањето со зголемено траење во изминатиот период, ќе изврши, и без барање на уживателот, пресметување на пензиите во кои постои обврската на федерацијата и врз основа на така пресметаната пензија ќе утврди дали постои и колкава е обврската на федерацијата.

Пресметувањето на пензијата во смисла на став 1 од овој член за воените инвалиди од I до VI група (член 58 став 1 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување), Заедницата ќе го изврши врз основа на податоците што ѝ ги доставува општинскиот орган на управата надлежен за прашањата на борците и воените инвалиди.

Член 5

Барањето за исплата на обврските на федерацијата Заедницата, односно Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници му го

поднесува на Сојузниот секретаријат за финансии (член 8 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците) на обрасците ОФ1 и ОФ2 што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 6

Како документација кон барањето од член 5 на овој правилник, Заедницата е должна да состави поединечен преглед на уживателите на пензии во кои постои обврската на федерацијата, кој мора да ги содржи следните податоци:

- 1) вид на пензијата;
- 2) матичен број;
- 3) број на предметот;
- 4) презиме и име;
- 5) ден, месец и година на раѓањето;
- 6) датум со кој е признаено правото на пензија;

7) датум на промената на износот на пензијата во текот на годината за која се врши пресметка на обврските на федерацијата;

8) износ на пензијата што е определен при остварувањето на правото, односно на пензијата преседена на 1 јануари 1965 година (без зголемувањата);

9) износ на пензијата што се исплатува во годината за која се поднесува пресметката, со посебно искажаните зголемувања извршени во таа година;

10) износ на пензијата што би припаѓал на денот со кој е признаено правото, определена без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (член 2 точка 21);

11) процент на учеството на федерацијата во пензијата што се исплатува (процент на разликата помеѓу пензијата што би припаѓала без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и пензијата определена со примена на тие членови);

12) износ на обврската на федерацијата: месечен износ на обврската на федерацијата и годишен износ на обврската на федерацијата.

Како документација кон барањето од член 5 на овој правилник, Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници е должна да состави преглед на уживателите на пензии — учесници на Народноослободителната војна според податоците на статистичката евиденција за тие уживатели на пензии што ја води Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Заедницата, односно Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници е должна прегледот од став 1, односно од став 2 на овој член да го чува најмалку три години од денот на поднесувањето на конечната пресметка на обврската на федерацијата и да им го стави на располагање на надлежните органи при вршењето на контрола на правилноста на таа пресметка.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 500
10 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Мара Радиќ, с. р.

Заедница на пензиското и инвалидското
осигурување

Образец ОФ-1

Број _____

ПРЕГЛЕД

на бројот на уживателите на пензии за чии пензии постои обврска на федерацијата во смисла на чл.
1 и 14 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците

Вид пензија	Број на уживателите на пензии	Носители на „Парти- занска споменница 1941“, шпански борци и на- родни херои	Учесници на НОВ од					Учесници на НОВ што не останале во НОВ до 15 мај 1945 година	Уживатели на зголеме- на пензија до 30% по основ на работа за НОВ во заробеништво	Уживатели на исклу- чително признаени, од- носно исклучително о- пределени пензии	ВКУПНО
			1941	1942	1943 до 8 сеп- тем- ври	1943 од 9 сеп- тем- ври до кра- јот на годи- ната	1944	1945			
старосна	Состојба по претход- ната пресметка										
	Право признаено во текот на годината										
	Право престанало во текот на годината										
	Состојба на крајот на пресметковниот период										
инвалидска	Состојба по претход- ната пресметка										
	Право признаено во текот на годината										
	Право престанало во текот на годината										
	Состојба на крајот на пресметковниот период										
семејна	Состојба по претход- ната пресметка										
	Право признаено во текот на годината										
	Право престанало во текот на годината										
	Состојба на крајот на пресметковниот период										
вкупно	Состојба по претход- ната пресметка										
	Состојба на крајот на пресметковниот период										

во _____

Податоците ги внесол,

Податоците ги контролирар,

Директор,

Образец ОФ-2

Застапувач на пензиското и инвалидското
осигурување

Број _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

на износите на обврските на федерацијата за пензиите на борците за 19— година

За вкупниот број на ужива- телите на пензија според ка- тегориите на борците	Износ во динари			ВКУПНО
	на старосната пензија	на инвалидската пензија	на семејната пензија	
Носители на „Партизанска споменица 1941“, шпански борци и народни херои				
Учесници на НОВ од				
1941 година				
1942 година				
1943 година до 8 септември				
1943 година од 9 септември до крајот на годината				
1944 година				
1945 година				
Учесници на НОВ што не ос- танале во НОВ до 15 мај 1945 година				
Уживатели на зголемена пен- зија до 30% по основ на ра- бота за НОВ во заработиштво				
Уживатели на исклучително признаена, односно исклучи- телно определена пензија				
Вкупно				
Сразмерен дел на придонесот				
Севкупно				

Пресметката ја составил,

Пресметката ја контролирал,

Директор,

во _____

1073.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), во врска со одредбата на редниот број 13 на одделот Статистика на индустријата и занаетчиството од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година што е составен дел на Одлуката за донесување програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја, за периодот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ВРШАТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ

1. Статистичкото истражување Попис на дејностите што се вршат со самостоен личен труд со средства за работа во сопственост на граѓани, ќе се спроведе во јануари 1975 година.

2. Со истражувањето од точ. 1 на ова решение ќе се соберат податоци за: дејностите, сопствениците, вработениот персонал, учениците, деловните простории, финансиското работење, потрошувачката на електричната енергија, погонските машини и мотори, техничките и сместувачките капацитети.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките и покраинските заводи.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика и собранијата на општините.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-6146

16 декември 1974 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифик, с. р.

1074.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЛИН-
ДАН (ХЕКСАХЛОРИЦИКЛОХЕКСАН)**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 7 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за линдан (хексахлорциклохексан), со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ја зголеми својата затечена продажна цена, при постојните услови на

продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 170 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 446 од 10 декември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот ОХИС — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Зорка“ — Шабац, „Плива“ — Загреб, „Радо-
на“ — Сисак и ОХИС — Скопје.

1075.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕД-
НОШИНСКИ И ГРАДЕЖНИ КОНЗОЛНИ ДИ-
ГАЛКИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 26 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за едношиски и градежни конзолни дигалки, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 27%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогдбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 919 од 22 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Вулкан“ — Риека.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата.

1076.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите, односно на продавачите и претставниците на купувачите-потрошувачи склучуваат

СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХАР-
ТИЕНИ ОТПАДОЦИ И СТАРА ХАРТИЈА**

1. Претставниците на производителите, односно на продавачите и претставниците на купувачите-потрошувачи на 27 март 1974 година склучија и

потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хартиени отпадоци и стара хартија, со тоа што организациите на здружениот труд — продавачите да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) бели бездрвни хартиени режанки, чисти, непечатени, непластифицирани — без картон и лепенка	2,40
2) бели мешани режанки од пишувачки и печатарски хартии, непечатени, непластифицирани и холерит картички — без картон и лепенка	1,80
3а) режанки од пишувачки и печатарски хартии, делумно печатени и бојосани, непластифицирани — без картон и лепенка	0,92
3б) бели режанки добиени со обрзување весници и илустрации	0,80
4) хартија од архивска граѓа, книги без корици, брошури, стари обрасци — без фасцикли, лепенка и картон	0,84
5) нови индустриски отпадоци од картон, чисти, светло бојосани и делумно печатени	0,64
6) нови мешани индустриски отпадоци, сива и амбалажна лепенка, без обичен картон, шпенц-хартија, текстилни тулци, ролни и брановита лепенка	0,56
7а) весници, црно-бели	0,76
7б) весници во боја и списанија	0,72
8) мешани хартиени отпадоци, без отпадоци од одредбите под 9а, 9б, 12а и 12б на оваа точка	0,60
9а) натрон вреќи за пакување на прехранбени производи, наполно испрашени, небитуминизирани, без влошки, вештачки маси и пластифициран слој	0,92
9б) натрон вреќи за пакување на цемент, наполно испрашени, небитуминизирани, без влошки, вештачки маси и пластифициран слој	0,60
10) текстилни тулци, чисти, без текстилни влакна	0,48
11) хартиени ролни	0,40
12а) нови отпадоци од брановита лепенка	0,68
12б) стари отпадоци од брановита лепенка	0,60

Цените од став 1 на оваа точка важат франко натоварено во вагон на испратната железничка станица на продавачот, односно франко камион на складот на продавачот, во бали, рачно или хидраулично пресувана, со содржина на влага до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 617 од 20 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите, односно продавачите Пословно удружење прераѓивача папирних отпадака — Загреб, Претставници на продавачите на хартиени отпадоци и Пословно удружење „Графоимпекс“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи Пословно удружење „Илот“ — Белград и Претпријатието „Папирсервисунија“ — Загреб.

1077.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите односно продавачите и претставникот на купувачите-потрошувачи склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАРА СИВА ОДЛИВКА

1. Претставникот на производителите односно продавачите и претставникот на купувачите-потрошувачи на 31 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стара сива одливка, со тоа што организациите на здружениот труд — продавачи да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, да ги формираат со примена врз важечката цена за хематитно сиво сурово железо 2 вид I група (SGH2I), од домашно производство, на следните коефициенти, и тоа за:

1) Парчиња на моторна и машинска одливка, скршена подготвена за уфрлување во печки	0,70
2) парчиња моторна и машинска сива одливка, кршлива, неподготвена за уфрлување во печки, годна за кршење	0,60
3) парчиња трговска одливка — од печки, подготвена за уфрлување во печки	0,50

Цените формирани според одредбата на став 1 од оваа точка важат франко натоварено во вагон на отпремната железничка станица на продавачот.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 82 од 22 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите, односно продавачите: Здружение на југословенските леарници — Белград.

Претставник на купувачите-потрошувачи: Пословно удружење „ИЛОТ“ — Белград.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА ЕДИНИЦА ХОТЕЛ „АЛБАТРОС“ ОД УЛЦИЊ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Основната организација на здружениот труд „Интеримпекс-метропол“ од Скопје поднесе предлог Уставниот суд да одлучи за спорот настанат по повод одлуката на работниците на Хотелот „Албатрос“ — Улцињ од 11 октомври 1973 година за организирање во основна организација на здружениот труд во рамките на Работната организација „Интеримпекс“ од Скопје.

Во предлогот се наведува дека работните луѓе на Хотел „Албатрос“ — Улцињ на собирот од 11 октомври 1973 година донесле одлука Хотелот кој дотогаш имал статус на пресметковна единица во

составот на предлагачот, да го организираат во основна организација на здружениот труд во составот на работната организација „Интеримпекс“ од Скопје, во чиј состав се наоѓа и предлагачот како една од четирите постојни основни организации на здружениот труд.

Во предлогот се истакнува дека одлуката за организирање на Хотел „Албатрос“ — Улцињ во основна организација на здружениот труд не е донесена според пропишаната постапка, бидејќи не е заснована врз анализа направена во писмена форма која би содржела показатели за тоа дека се исполнети условите за организирање во основна организација на здружениот труд, иако е тоа пропишано со член 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73) и дека Хотел „Албатрос“ не ги исполнува условите за тоа, бидејќи не претставува работна целост зашто процесот на работата во Хотелот е тесно поврзан со предметот на работата на матичната основна организација на здружениот труд, дури и обусловен со нејзината работа.

Поврзаноста во работата исто така се изразува и во постоењето на заеднички административни, технички и други служби, а што истовремено придонесува за поекономичното работење.

Во предлогот посебно се истакнува дека условите за здобивање со доход во Хотел „Албатрос“ не даваат можност за самостојно економско работење, бидејќи од почетокот на работата Хотелот покажува негативни деловни резултати, односно доходот што го остварува не е доволен за намурување на трошоците на работата и за исполнување на договорните и законските обврски, како и дека досега не можел од својот доход да формира фондови ниту да обезбеди потребни обртни средства за работа.

Работните луѓе на Хотел „Албатрос“ од Улцињ во својот одговор наведуваат дека својата волја Хотелот да го организираат во основна организација на здружениот труд ја изразиле уште порано, по повод усогласувањето на организацијата на работната организација „Интеримпекс“ — Скопје со Уставните амандмани XX до XLII. Со оглед на тоа дека при утврдувањето на новата организација не е обезбедено организирање на Хотел „Албатрос“ — Улцињ во основна организација на здружениот труд, на соборот од 11 октомври 1973 година работните луѓе на Хотелот донесоа одлука за организирање врз основа на која е извршена пренотација кај Окружниот стопански суд во Скопје со решение бр. 1152/73 од 26 јануари 1974 година.

Работните луѓе на Хотел „Албатрос“ стојат на становиште дека се исполнети условите за организирање во основна организација на здружениот труд со оглед дека тој дел од работната организација може да се смета како работна целост.

При донесувањето на одлуката за организирање во основна организација на здружениот труд, работните луѓе на Хотел „Албатрос“ тргнаа од податоците од деветмесечната пресметка на остварениот доход за 1972 година и 1973 година од кои се гледа дека Хотелот покажал позитивни деловни резултати, а според нивната оценка тие деловни резултати даваат гаранција за успешно самостојно работење на Хотелот како основна организација на здружениот труд во рамките на Работната организација „Интеримпекс“, при што истовремено би се создала можност непосредно да ги остваруваат уставните и законските права од здружениот труд.

II. Врз основа на наводите изнесени на јавната расправа, на наводите од предлогот со кој е поведена постапка за решавање на спорот, на одговорот на работните луѓе од Хотел „Албатрос“ — Улцињ, како и на материјалите што по барање на судот странките ги доставиле дополнително, Ус-

тавниот суд на Југославија утврди дека Хотел „Албатрос“ во Улцињ досега работел како пресметковна единица во составот на основната организација на здружениот труд „Интеримпекс-метропол“ — Скопје и дека доходот што Хотелот го остварувал е посебно искажувачан и пресметуван. Судот утврди дека предмет на работењето на Хотелот е сместување на туристи и давање комплетни угостителски услуги, дека условите на работата овозможуваат создавање доход и распоредување на така остварениот доход, дека работните луѓе на Хотелот и досега имале определен степен на самостојност во вршењето на работите од својот предмет на работење и во уредувањето на односите во здружениот труд и дека ги прифаќаат обврските спрема другите делови на работната организација во целост.

III. Според одредбите на член 36 од Уставот на СФРЈ, работниците во дел на работната организација што сочинува работна целост, во кој резултатот на нивната заедничка работа може самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот и во кој работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права, имаат право и должност таквиот дел од работната организација да го организираат како основна организација на здружениот труд.

Тргувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ, а особено од одредбата на член 14 од Уставот на СФРЈ која определува дека положбата на работниците во здружениот труд треба да обезбедува непосредно и рамноправно одлучување со другите работници за прашањата значајни за остварување на нивните општествено-економски и други самоуправни права, како и тргнувајќи од тоа дека основната организација на здружениот труд претставува оној основен облик на здружување низ кој се остваруваат уставните и законските права на работниците во здружениот труд, Уставниот суд на Југославија утврди дека се исполнети условите Хотел „Албатрос“ — Улцињ да се организира во основна организација на здружениот труд. Така формираната основна организација на здружениот труд „Албатрос“, со оглед на својата материјална база, доходот што го остварува, бројниот состав и друго, им дава можност на работниците, во неа да можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права.

Со оглед на тоа дека е во прашање организирањето на Хотел „Албатрос“ во основна организација на здружениот труд во рамките на Работната организација „Интеримпекс“, со самоуправната спогодба за здружувањето ќе можат да се уредат и сите други прашања и односи заради остварување на задачите и целите на Работната организација „Интеримпекс“ во областа на туризмот.

IV. Врз основа на изложеното, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа Уставниот суд на Југославија на 7 ноември 1974 година донесе

О д л у к а

Се утврдува дека пресметковната единица Хотел „Албатрос“ во Улцињ, во составот на Основната организација на здружениот труд „Интеримпекс-метропол“ од Скопје, ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд во составот на Работната организација „Интеримпекс“ од Скопје.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и судии Иван Божиќевиќ, Милорад Достаниќ, Радивоје Главик, Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица,

д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ро-
миќ, д-р Иво Сунарик, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 191/74
7 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 192 ДО 195 ОД ПРАВИЛ- НИКОТ НА ШУМСКО-ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТ- ПРИЈАТИЕ „МАГЛИК“, ОД ФОЧА ЗА УРЕДУВА- ЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

I. По повод претставката на Дракул Влада од Фоча, Уставниот суд на Југославија, со решението У бр. 185/73 од 24 октомври 1973 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 192 до 195 од Правилникот на Шумско-индустриското претпријатие „Маглик“ од Фоча за уредување на работните односи, од 3 ноември 1970 година.

Во наведените одредби на Правилникот е регулирана одговорноста на работниците за штета поради неоправдан изостанок од работа. Прописано е дека секој работник, што неоправдано ќе изостане од работа, ќе задолжи на работа или ќе го напушти работното место без потреба во време на редовното работно време, и работникот што со своја вина не работи, му сторува штета на претпријатието, која е утврдена во фиксен износ според називите на работните места. Спрема тоа, одговорноста на работникот за штета во определен износ постои секогаш кога се исполнети условите пропишани во Правилникот, без оглед на нејзиното фактично постоење.

Врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 339 став 1 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 3 април 1974 година, донесе решение во кое утврди дека е надлежен да одлучува дали наведениот правилник е во согласност со Уставот на СФРЈ, откако републичкиот уставен суд ќе ја оцени согласноста на предметниот општ акт со републичкиот устав, односно со републичкиот закон и со сојузниот закон за чие извршување се одговорни органите во републиките и во автономните покраини.

Уставниот суд на Босна и Херцеговина, на седницата одржана на 23 јули 1974 година, донесе решение за запирање на претходната постапка за оценка на законитоста на наведените одредби од Правилникот. Ова затоа што учесникот во постапката — Шумско-индустриското претпријатие „Маглик“ од Фоча — на 11 јануари 1974 година донесе Самоуправна спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, врз основа на која престана важењето и применувањето на предметниот правилник, а во Самоуправната спогодба не се преземени одредбите од Правилникот, чија оценка се врши.

По тоа, Уставниот суд на Југославија ја продолжи поведената постапка затоа што во Самоуправната спогодба не се предвидени можности за отстранување на последиците што се создадени со примената на одредбите од Правилникот чија оценка се врши. Основот за продолжување на постапката е содржан во одредбата на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, според која Судот може да ја оценува уставноста и законитоста на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанувањето на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година. Во конкретниот

предмет претставката е поднесена на 28 мај 1973 година, а Правилникот престанал да важи во текот на веќе поведената постапка. Затоа во овој предмет се исполнети условите потребни за продолжување на поведената постапка и донесување мериторна одлука и по престанувањето на важењето на предметниот правилник.

II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на одредбите на чл. 192 до 195 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија утврди дека тие не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека се во спротивност со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73).

Според одредбата на член 14 од Уставот на СФРЈ, му се гарантира на секој работник во здружениот труд со средства во општествена сопственост, остварувајќи го правото на труд со општествени средства, во основната организација на здружениот труд во која работи и во сите други облици на здружување на трудот и на средствата, да управува, заедно и рамноправно со другите работници, со трудот и со работењето на организацијата на здружениот труд и со работите и средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција, да ги уредува меѓусебните односи во трудот, да одлучува за доходот што ќе го оствари во различни облици на здружување на трудот и на средствата и да се здобива со личен доход.

Основната организација на здружениот труд е основен облик на здружениот труд во кој работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања на својата општествено-економска положба.

Противуствен е секој акт и дејствие со кои се повредуваат наведените права на работниците. Затоа оспорените одредби на Правилникот, што ја регулираат надоместа на штетата на работниците поради неоправдано изостанување од работа, а што е донесен од страна на работничкиот совет, не беше повеќе во согласност со Уставот на СФРЈ.

Освен тоа, во одредбата на член 47 став 2 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено дека работникот е должен да ја надомести штетата, ако со неизвршувањето на своите обврски намерно или од крајна невнимателност предизвикува намалување на доходот. Значи, основ за одговорноста на работник за штетата во намалувањето на доходот, според Законот, е постоењето на причинска врска помеѓу неизвршувањето на обврските на работникот и намалувањето на доходот, и тоа ако неизвршувањето на обврската е сторено намерно или од крајна невнимателност, а тоа е одговорност за фактичната штета. Таквата смисла на наведената одредба од Законот произлегува и од одредбата на член 49 од тој закон, според која постоењето на штета и околностите под кои настанала штетата, висината на штетата и кој ја предизвикал штетата се утврдуваат во основната организација на здружениот труд. Ако работникот одбие да ја надомести штетата утврдена во смисла на став 1 од тој член, основната организација на здружениот труд надоместа на штетата може да ја оствари со тужба пред надлежниот суд.

Правилникот во оспорените одредби го претпо- ставил постоењето на штетата и однапред ја утврдил надоместа на штетата во фиксен износ. Затоа е во спротивност со Законот.

III. Врз основа на изложеното, а врз основа на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите од Правилникот за уредување на работните односи во Шумско-индустриското претпријатие „Маглик“ — Фоча, од 3 ноември 1970 година, чл. 192 до 195 што важел до

11 јануари 1974 година а во кои е регулирана одговорноста на работниците за штетата поради неоправдан изостанок од работа, не биле во согласност со Уставот на СФРЈ, односно биле во спротивност со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73).

Оваа одлука на Судот има, во поглед на поединечните акти, исто правно дејство како одлука со која се поништува општ акт.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: Блажо Јовановиќ, претседател на Судот и членови на Судот Ненад Петровиќ, Милорад Достаниќ, Иван Божиќевиќ, Радивоје Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, Јоже Земљак и Арпад Хорват.

У бр. 229/74
7 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Во член 32 ст. 2 и 3, на почетокот на реченицата, наместо зборот: „Правото“ треба да стојат зборовите: „Преносот на правото“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 16 декември 1974 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Башлић Јована Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адамовић Константина Душко, Богдановић Лазара Милорад, Милошевић Ђорѓа Живојин, Петровић Јове Јанко, Такач Александра Андрија, Вркић Мате Анте, Вукмировић Николe Тока;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дебелјак Игњаца Милан, Грубиша Томе Давид, Илић Митра Момир, Јеловац Јована Ђорђе, Магловски Јанков Винко, Петровић Данила Цвија, Радосављевић Стевана Лазар, Ријавец Алојза Алојз;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Цветић Стевана Петар, Чоловић Лазара Петар, Човић Блаже Петар, Игњатовић Нике Драган, Кошћал Ота Ото, Павлић Ђуре Стеван, Радловић Илије Коста, Секулић Пане Срејко, Тапаи Ивана Иван, Жабић Боже Живко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић Саве Петар, Бахат Ђуре Петар, Барџал Михаља Иван, Беличка Михајла Бранко, Цветић Ивана Иван, Цветичанин Симе Живојин, Ђаковић Глиге Ђура, Ђука Маријана Анђелко, Ферић Фране Војидар, Ферић Фране Здравко, Гајић Чедо Петар, Грбић Ђорѓа Васа, Каблар Јосипа Славко, Кларић Ивана Таде, Маленица Пашке Милан;

Николић Жарка Сава, Новачић-Стругар Ивана Катица, Пејковић-Горењак Штефана Терезија, Перкушић Јуре Марко, Половина Стојана Никола, Поповић Стевана Душан, Савић Стојадина Станислав, Сливњак Алексе Бела, Смагин Стевана Иван, Смиљанић Марка Митар, Сопренић Милорада Драга, Шабић Сулејмана Јусуф, Турчећ Виктор Јосип, Величковић Ђоке Стеван, Величковић-Мандић Илије Војка, Весковић Тоше Петар;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ранковић Жарка Илија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бебић-Марас Антона Штефица, Белоцић Алексе Милорад, Глигорић Живојина Раденко, Јерчић Косте Ђорђе, Миловац Милана Раде, Обрадовић Томе Ђура, Пејовић Вукашина Момчило, Савић Петра Гојко, Стегић Ристе Петко, Вајукић Остоје Вид, Варга Јожефа Јожеф, Живковић-Пушењак Кристијана Вера.

Бр. 78
11 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Ирак

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Sadam Husein, потпретседател на Советот на револуционерната команда на Ирак.

Бр. 80
12 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Икић Ивана Милорад;

— за особени заслуги во ниврањето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Галенић Жарка Светозар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џвијановић Миливоја Душан, Козић Дмитра Данае, Мандић Милана Вељко, Мартинов Димитрија Петар, Милићев Љубе Александар, Милошевић Манета Драган, Милошевић Обрада Ратко, Миловановић Станислава Зоран, Мишљевић Јефте Душан, Сантовац Миливоја Сима, Смиљанић Ђуре Душан, Смиљанић Ђуре Тодор, Свиленгафин Живе Александар;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Маројевић Бошка Радмило, Мркић Марка Мијо, Потребнић Илије Ђура;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Арсовић Владимира Александар, Белеуц Божицара Ђока, Божовић Милоша Миладин, Подан Петра Љубомир, Гартнер Фране Петар, Јаблан Божицара Слободан, Јагодић Симе Душан, Кирићански Витомира Иван, Кораћ Мила Милан, Козић Димитрија Јово, Краиновић Рада Никола, Лериниц Павла Драгослав, Лојовић Јована Блажо, Миљковић Миладина Ђура, Миљковић Миладина Новак, Мушковић Манета Мирко, Опачић Милована Никола, Пајевић Симе Милан, Покос Стевана Антон, Симић Михаила Велимир, Симоновић Недељка Радивој, Суботицки Владимира Бранислав, Трењи Михаља Михаљ;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић Николе Милан, Антић Владана Световид, Атанацковић Живе Ђорђе, Бековић Мила Живојин, Бенгин Драгољуба Чедомир, Берден Лудвига Павел, Блажић Радивоја Миливој, Влонд Карла Стеван, Буђевац Драгољуб, Бурић Рада Ђока, Џрњакковић Стипана Роко, Чех Јаноша Леополд, Чечан Мише Миша, Чичаи Андранша Андранш, Даников Ђурице Вукашин, Дејановић Ђуре Мирко, Денић Милана Момчило, Димитријевић-Мичић Радована Радмила, Дудок Ђуре Самуел, Ђорђевић Лазара Иван, Фаркаш Јаноша Јован, Гаћиновић Мише Миливоје, Грујић Живка Никола, Грујић Томе Стеван, Гутеша Марка Никола, Јанковић Радомира Велибор, Јокић Трифуна Љубисав;

Кардош Јанеза Александар, Кечкеш Јанос, Иштван, Келовић Властимира Миломир, Клајн Бранка Светозар, Косановић Исе Бранко, Крајковић Драгољуба Љубинко, Крајновић Јована Војислав, Крстановић Драгомира Ђорђе, Лакатуш Исе Ђоко, Лазин Стевана Бранко, Личинић Радослава Душан, Лукенић Јожефа Иштван, Мандић Милорада Милан, Марјан Јована Станко, Марковић Добросав Вера, Михајлов Дине Димитрије, Михајловић Симе Тугомир, Милановић Драгоја Милан, Милић Михајла Ђорђе, Милинковић Радивоја Иван, Милошевић Мане Ђуро, Миљуш Петра Ђура, Митровић Радисава Величко, Мојсин Владе Милан, Мухи Михаља Михаљ, Недецки Фране Михајло, Орговић Јожефа Јано, Орлић Дмитра Гојко, Перић Петра Милан, Пинерски Ђоке Драгомир, Познић Дана Ђура, Претнић Риста Вуксан, Прокић Живе Жарко;

Рац Михаља Калман, Радосављевић-Шокица Лазара Ружица, Радовић Јанка Милорад, Ракић Манојла Душан, Ралић Мане Филип, Савичић Симе Лазар, Смиљкин Арсе Живојин, Спасовски Величка Петар, Станић Обрада Станко, Станишић Дамјана Вељко, Стјепановић Јована Џејла, Стојановић Атанасија Александар, Шергт Рада Војислав, Шићанин Иван Милоје, Шош Пала Пал, Шош Петра Петар, Шпрингел Јана Јано, Шуваков Јована Стеван, Тадић Жике Милош, Танасијевић-Ваковић

Васе Стана, Томечек Паља Паљо, Тутуновић Глише Момчило, Варга Јосипа Ференц, Вјештца Миле Буро, Врачар Косте Никола, Вранешевећ Петра Јован, Вујосевић Јефте Бранко, Вујовић Шпире Гојко, Вукадиновић Радована Адам, Волк Фридриха Франц, Живковић Александра Томислав;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бобић Ђуре Вајо, Кртинић Милоша Никола, Мега Јана Јано, Новић Андрије Јосип, Оцокољић Богољуба Глишо, Штерба Андрије Андрија, Зенгал Рудолфа Виктор;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анимаш Матрона Јанош, Антић Радоша Милоје, Анжур Алојза Иван, Апић-Кнежевић Димитрија Стојанка, Бањанин Јована Недељко, Барачков Велимира Димитрије, Барна Пала Иштван, Вертошан Симе Трајан, Бижић Богдана Недељко, Билић Стипе Јуре, Блитва Милоша Душан, Богојевић Љупка Слободан, Божић Божидар Владислав, Бојовић Мирослава Радиша, Ботић Јована Радомир, Бркић-Милошевић Панте Нада, Бубуљ Илије Раде, Будимир Николе Богдан, Буква Николе Марко, Буовац Јожефа Стеван, Буруцки Јаноша Јанош, Џејић Николе Лазар, Џветичанин Дана Ђуро, Џешко Мише Јано, Џуровић Мирослава Драгољуб, Џекић Максима Радивоје, Џук Ђуре Миле, Џакић Иле Мирко, Џаниловић Илије Мирко, Џаутовић Мила Драган, Џекањ Антала Антал, Џелић Мане Ђорђе, Џукић Душана Бошко, Џрдељан Бранка Миладин;

Гајић Славка Ђорђе, Гајић Тодора Стеван, Гартнер-Воркапић Мана Марија, Гетејанц Симе Коста, Гријак Николе Јован, Гроза Драгомира Душан, Гусман Мирка Имре, Хохбан Михаља Михаљ, Хорњак Драгољуба Душан, Хорват Петра Ирена, Хриб Јована Миша, Јеличић Јове Божо, Јеринић Љубомира Војислав, Јездимировић Љубомира Стеван, Јовић Тодора Радисав, Јонаш Еве Миша, Јуришић Ивана Иван, Јухас Андраша Андраш, Кадањец Зуле Павел, Калужић-Џигурски Срете Катица, Капор-Џадић Жике Милена, Керкез Симе Мирко, Кеџман Вује Милан, Кинџин Јездимира Васа, Колар ушана Александар, Комњеновић Цветка Иван, Концулов Ивана Петар, Кончек Јована Јован, Корћ Ђорђа Радојка, Ковачевић Васе Озрен, Ковалџи Беле Стеван, Лацко Иштвана Јене, Лекић-Ђурков Мате Ева, Љубурић Николе Мирко, Мајер Јозефа Карло, Младеновић Светозар, Данило, Мангер Антона Иван, Марек Мише Јано, Марковић Стевана Јован, Марковић Рада Саво, Марић Блаже Блажа, Мате Антала Ђула, Мега Паља Јано, Милаков Лазара Милан, Милев Петра Сава, Миленковић Добросав Мирко, Милиновић Ђура Жарко, Миљевић Лазара Јован, Миљуш Ђуре Бранко, Мирков Жарка Војислав, Мирков Корнелија Љубомир, Михајловић Николе Милорад, Младеновић Миодрага Милан, Младеновић Ставојка Данило, Мојсидовић-Павловић Душана Мирјана, Молнар Терезе Јосип;

Николајевски Стефана Александар, Нука Батира Асан, Обрадовић Драгољуба Миленко, Обрадовић Милорада Светозар, Опачић Мирка Михајло, Пајчин Марка Божидар, Париповић Михајла Божидар, Паројчић Цветка Божидар, Паунић-Заниновић Јосипа Динка, Пејић Драгутина Димитар, Петровски Стојана Риста, Пишкорич-Поповић Јанка Љубица, Планић Јездимира Радован, Поповић Јанка Милић, Потребих-Мајсторовић Петра Јелена, Почуч Недељка Милан, Прстојевић Алексе Божидар, Радановић Душана Стојан, Радека Николе

Миле, Радин Чедомира Драгомир, Рајановић Драгомира Љубомир, Раставац Петра Стеван, Ристин Мита Џвета, Ристић Димитрија Петар, Ристовски Павла Донче, Роквић Милана Бошко;

Сарић Радуна Драгутин, Сворцан Јована Вукашин, Слобода Антала Јошко, Словић Стевана Радован, Спасић Дончета Благоје, Срданов Миливоја Миливој, Срдић-Мрђанов Жарка Нада, Стањо Јана Миша, Стојић Миливоја Светозар, Штерба Јана Јано, Шупић Петра Нинослав, Танасијевић Драгутина Жарко, Тапавички Обрада Душан, Тапалага Петра Павел, Тресканица Ђуре Милан, Урбан Андрије Јано, Урбан Паља Јано, Васиљевић Драгомира Јеленка, Ваштаг Михаља Михаљ, Весков Ивана Милан, Видић Бранимира Јелисавка, Видовић Милете Бранко, Винер-Гринер Карла Мила, Вишњеји Јожефа Ђерђ, Влашки Петра Светозар, Волошкин Антонија Братислав, Воркапић Мане Раде, Врачар Стевана Милорад, Врба Паља Јано, Вучковић Драгољуба Живко, Васић Недељка Спасоје, Вујић Властимира Олга, Вујичић Димитрија Милош, Вујков Драгомира Јасмина, Вукоје Спасоја Воја, Живковић Матије Гојко, Жунац Дане Милка.

Бр. 81

12 јуни 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 2280, Белград

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарот: Грачнер Ивана Бранко;
војниците: Џеровски Фране Винко, Даџам Зејнела Саит, Марјановић Милована Милета;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Андрић Данила Велимир, Џуцулић Андрије Драган, Ђорђевић Радивоја Радослав, Гавриловић Дане Бранко, Хорват Петра Иمبرо, Илић Живка Раде, Ленић Ивана Петар, Кекез Иванна Маријан, Матић Николе Ђуро, Миличевић Славомира Слободан, Нинковић Рајка Јаков, Пајагић Бранка Бранко, Решетар Иванке Данијел;

разводниците: Габрић Ивана Јозо, Салопек Николе миле;

војниците: Алексић Његомира Петар, Алијаџић Хасана Фикрет, Баконовић Стеве Никола, Глишић Милутина Томислав, Хамер Ивана Иван, Кљајић Јакова Паво, Кумалић Ибрахима Ифет, Лаврић

Албина Албин, Марковић Милана Пантелија, Машић Ибра Зајко, Панић Јована Милан, Салихи Сулејмана Ејуп, Шуљак Миће Мирко, Зарубац Стевана Продан;

Од Воената пошта 1912, Ниш

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водниците-стажисти: Димчевски Сазде Андреја, Поцрнић Миле Никола, Ратковић Драгољуба Раденко;

десетарите: Медвед Антона Антон, Павлов Јована Мића, Туру Вилмоса Силвестер;
разводникот: Божић Фране Станко;
војниците: Крањц Карла Франц, Крањц Карла Карл, Нађ Пала Лајош;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Бећаревић Душана Владимир, Ђељковић Ратка Лука, Брадашић Драге Мирослав, Дупан Јане Драган, Ђорђевић Томислава Родољуб, Ђуришић Милорада Светислав, Фодор Стјепана Стјепан, Грба Милана Данило, Југ Ивана Стјепан, Кланц Дује Стипан, Кнежевић Миће Саво, Ковар Драгутина Владимир, Костић Марјана Иво, Мишић Тодора Станоје, Мукановић Мухамед Фадил, Петрица Франца Антон, Поповић Светислава Љубиша, Ристић Данила Зоран, Седлар Антона Павел, Сејдиновић Фехима Мујо, Стевановић Јована Драган, Турсић Бега Фикрет, Вујчић Крсте Велимир;

разводниците: Хасовић Сабрије Јусуф, Хутињски Фране Стјепан, Јакшић Милоша Драган, Јакупови Амета Хамдија, Јанушић Ивана Иван, Кешел Митре Томислав, Копић Антуна Стјепан, Лазић Владе Младен, Маргетић Валента Иван, Машић Пере Неђо, Николић Миодрага Радомир, Сертић Дане Брацо, Шолар Јакоба Иван;

војниците: Алибеговић Јусуфа Тахир, Балент Мишка Славко, Бандука Светозара Никола, Бегановић Адема Фахрудин, Бирк Аугуста Бранко, Влатник Јоже Јоже, Бошковић Милована Радослав, Бујанић Мије Иван, Пековић Вељко Дарко, Чорић Станоја Војин, Чорлука Јакова Слободан, Ђорић Џвигана Здравко, Фетахај Рамиза Хакија, Грдановски Симона Ђоко, Ханџић Ибрахима Муниб, Хорват Јосипа Воро, Ибрахимагић Шевка Шефик, Ивковић Ивана Маријан, Јакуповић Хајдера Фахрудин, Колар Франца Славко, Кос Ивана Мирослав, Краљ Антона Станислав, Кундовић Рајка Драгољо, Лах Јожета Јоже;

Максић Драгутина Томо, Максимовић Ратка Раденко, Мандић Љубомира Симо, Марић Иванке Љубо, Марковић Вујадина Љубиша, Марковић Стаменка Зоран, Мартиновић Јоша Мирко, Микулић Петра Срећко, Мирковић Слободана Душан, Мирт Јосипа Љубемир, Мушија Хамида Адем, Лај Иштвана Иштван, Насковски Ангеле Димче, Немец Стјепана Стјепан, Пејовић Видана Цветко, Перишкић Јакше Никола, Пруговечки Винка Стјепан, Радосављевић Аце Слободан, Рашкетић Јусуфа Авдулах, Разинтер Јожа Драго, Симић Адрије Крешимир, Сјауш Кузмана Томислав, Смољанић Мила Милан, Стевановић Анђела Војислав, Стојиљковски

Христијана Јово, Шокчевић Душана Владо, Шерљуга Франца Емил, Тамбић Уроша Сретко, Таџомировић Душана Миленко, Тежак Марјана Звонко, Товиловић Живорада Милосав, Трајанов Методија Јордан, Трглавчић Бранислава Драгослав, Трпковски Славка Трајче, Вахтер Франца Бранко, Влајић Живана Добрица, Заверник Станка Владо, Земан Антуна Славко, Зевник Карла Марјан;

Од Воената пошта 7250, Загреб

— За примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водниците-стажисти: Ђелановић Стеве Никола, Љепара Сабита Мехо, Милаковић Ђоке Драган;
десетарот: Змејковски Благоја Марјан;
војниците: Гутец Стјепана Стјепан, Поповић Василија Милисав;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот-стажист: Прелог Франца Мирко;

десетарите: Атанасијевић Божицара Милан, Бодор Карла Габор, Борјан Станка Никола, Гашпарић Ивана Иван, Говедарица Ристе Радован, Грујић Борисава Милан, Јаковљевић Боривоја Душан, Јанковић Стијадина Зоран, Кос Мартина Стјепан, Ковачевић Дамјана Драган, Кузмановић Мирка Здравко, Лакић Владе Слободан, Ловрић Станка Стеван, Марсовић Јакова Иван, Манојловић Чедо Војин, Мајсторовић Ђуре Никола, Мишковић Константина Драган, Митић Божицара Живко, Мухамедагић Сулејмана Фикрет, Ристић Стевана Зоран, Шкара Јована Миле, Штокавац Јацента Иван, Тоцић Гвоздена Драгиша, Тополовец Антуна Жарко, Тошић Душана Вукадин, Весели Ђона Мирац, Вишњевац Јована Милорад, Видас Јосипа Шиме, Влашић Роке Шиме;

разводниците: Башић Омера Смаил, Чанчар Марјана Фране, Хаџић Мехмеда Есад, Хладник Јоже Милан, Јојарт Иштвана Бела, Кушеник Ернест Јанко, Лајовић Алојза Славко, Милосављевић Радосава Топлица, Мусић Милутина Јован, Мустафи Нашита Сауби, Николић Владимира Вјесколав, Павловић Радивоја Раде, Петровић Радојка Живорад, Смиљкић Милоша Мирко, Шереш Иштвана Карољ;

војниците: Алексић Јордана Велибор, Андрејевић Драгољуба Жикица, Авдијај Исуфа Бајрам, Бабић Петра Веселин, Баша Силвија Алојзиј, Ђелобаба Спасе Бранако, Боканић Веселина Бранислав, Будимир Анте Драган, Бугарин Маријана Радомир, Демировић Дервиша Зулфе, Докић Лазара Душан, Дулкановић Боривоја Васо, Ђерек Ивана Марко, Ђокић Милете Милан, Ђорђевић Радојка Васиљко, Ђошић Цветка Слободан, Фејџи Јана Владимир, Гашић Зенеља Рахим, Гламатовић Јуре Илија, Грубишић Барише Мате, Харамбашић Едхема Хусејин, Ипавец Леополда Данило, Ивановић Живадина Радиса, Јонаш Павао Зоран, Јуринчић Андреја Алдо, Кнежевић Драгана Чедомир, Књур Матије Јосо, Кукол Момчила Милан;

Леовац Бранка Вукадин, Миливојевић Миодрага Благоје, Митић Стојана Милорад, Мурати Муслиа Екрем, Николић Милана Александар, Пасковски

Ристе Крсте, Павловић Василија Спасоје, Пехар Илије Јозо, Потрата Ернеста Иван, Радосављевић Милутина Мирослав, Радловић Душана Борислав, Рудич Ференца Атила, Сонц Јанеза Рудолф, Стевовић Илије Марко, Стојчић Градимира Љубисав, Сулејмановски Синана Сулејман, Швейгл Бранка Душан, Величковић Светомира Мирослав, Златановић Војислава Драган, Зоретић Ивана Вељко, Зустовић Љубе Бранко, Живојиновић Миодрага Милош;

Од Воената пошта 3945, Сараево

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарот: Ђорђевић Драгољуба Момир;
војниците: Ивковић Китана Добросав, Крајновић Петра Милорад, Симурдић Милорада Зоран, Зековић Милана Петар;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Дедовић Шерифа Ибрахим, Којић Бранислава Душко, Миладиновић Симе Манолџо, Ризнић Јована Милан, Вранић Анте Крешимир;

разводниците: Балихоић Садика Асим, Бодрешки Ђуре Мирољуб, Џин Ибрахима Едхем, Хаџимић Мује Мухамед, Курчелић Миломира Милош, Пракс Рудолфа Нандор;

војниците: Бан Миливоја Крешимир, Брешчић Мустафе Ахмет, Димитријевић Јакова Милош, Дујић Анте Звонко, Гргуревећ Милоша Зорај, Милорадовић Милорада Ненад, Никодијевић Верислава Љубиша, Смајлагић Нурije Мустафа;

Од Воената пошта 7345, Сплит

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Пашагић Мустафе Сенад, Перић Стојана Зоран;

разводникот: Арамбасић Филипа Душан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Антонијевић Милорада Божидар, Божовић Јове Драган, Дамјановић Светолика Влашко, Драшковић Тоша Милош, Ђорђевић Владимира Драгослав, Грујичић Рајка Мирко, Кнежевић Стојана Винко, Копић Шабана Смајо, Кријан Луке Илија, Ловрић Миленка Маринко, Лукач Илије Душан, Лукша Ђуре Маринко, Марковић Ђорѓа Андрија, Марковић Дојчила Жарко, Микосављевић

Јове Божо, Опшић Јована Љубомир, Попов Радоми-
ра Иван, Рахмановић Мехмеда Зијад, Раусављевић
Николе Миле, Садик Веселја Куртиш, Ука Ахмет
Бео, Вицо Лазара Милош, Вујић Крсте Бошко;

разводникот: Черанић Петра Милан;

војниците: Савић Радомира Славољуб, Велаја
Косте Анѓелко;

морнарите: Јурчевић Ивана Марко, Опачић Ни-
коле Душан, Самарџић Новице Радослав;

Од Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водниците-стажисти: Мачковић Александра
Александар, Мрковић Новице Јово;

десетарите: Аџић Миливоја Момчило, Бенић
Танасија Душан, Ковачевић Вукајла Новица, Ку-
руц Павла Никола, Пиштало Мирка Здравко;

разводниците: Билић Николе Младен, Глумац
Ђуре Милован, Хоџић Мује Џевад, Островршник
Рихарда Рихард;

војниците: Кахримановић Шабана Зијад, Ми-
лошевић Бранка Радомир;

— за особено истакнување во познавањето и
вршењето на војничките должности и за примерно
војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водниците-стажисти: Дејановић Велимира Ми-
лан, Голуб Стјепана Стјепан;

десетарите: Абрам Едварда Митјан, Богићевић
Маринка Тихомир, Бојовић Воје Горден, Церовац
Момчила Јовица, Ђокић Видоја Неђо, Филиповић
Бранка Ранко, Илић Светомира Радован, Јерковић
Мирка Ивица, Лазовић Радојка Љубомир, Мешевећ
Неџиба Рашид, Нединић Миленка Боро, Раковић
Сафета Енес, Ражић Станоја Бранко, Симић Жи-
вка Радосав, Спица Шабана Јусуф, Шмехил Стје-
пана Иван;

разводниците: Бабић Цветка Јозо, Благуш Анту-
на Станислав, Бурсаћ Миле Брацо, Џекић Слободана
Љубиша, Цветковић Светомира Миодраг, Димитри-
јевић Луке Јован, Главич Јоже Франц, Илић Саве
Славко, Јанковић Петра Драгољуб, Јовић Милана
Бранко, Каралић Анте Мухамет, Кардош Фране
Иван, Кидишевић Гаврила Драгољуб, Милетић
Сретка Бошко, Милић Радивоја Божидар, Миловић
Живка Љуба, Мујиќ Мује Ђазим, Мујиќ Ибра-
хима Џевад, Пандић Стјепана Венцо, Панов Бориса
Алекса, Росић Љубана Сава, Стјепановић Јована
Војин, Вугер Фране Иван, Живојин Јована Ве-
либор;

војниците: Апостоловски Стојана Цветан, Бан-
ковић Радомира Радиша, Божнар Јанеза Јанез,
Дамљановић Јанка Младен, Феризај Садрије Хаци,
Граховиќ Јожефа Милан, Јеркић Павла Ђорђе,
Јевтић Раде Милован, Јорданов Раденка Саве, Ка-
лоци Ладисава Иван, Кајовић Петра Витомир, Ко-
зар Ана Штефан, Лукачевић Ђуре Мирослав,
Мавер Јоже Антон, Мујиќ Ахмета Салих, Пејић
Стипе Мато, Петрић Ивана Алојз, Петровски Блаже
Цане, Петрушевски Генов Звонко, Пеулић Луке
Бартол, Плешко Ђуре Стјепан, Подунавац Војина
Милутин, Појата Мује Мустафа;

Ристовић Синише Милоје, Салај Карела Карел, Самарџић Ђуре Зденко, Снедец Франца Марјан, Солдат Петра Небојша, Стојковић Томислава Радослав, Шеговић Фрање Драгутин, Тасић Радисава Драган, Тепеш Драгутина Драгутин, Тошић Косте Крста, Трифуновић Радоја Душко, Урошевић Боривоја Величко, Вучемловић-Алегић Николе Мате, Жижек Франца Јожек.

Бр. 82
17 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Dr Gustav Walter Heineman — претседател на Сојузна Република Германија.

Бр. 83
18 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одлучуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Annemarie Renger — претседател на Сојузниот парламент на Бундестаг;

Hans Dietrich Genscher — вицеканцелар и министер за надворешни работи на Сојузна Република Германија.

Бр. 84
18 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 1064. Одлука за дополнување на Одлуката за плаќање одредени трошоци во странство од страна на организациите на здружениот труд — — — — — | 1913 |
| 1065. Одлука за формирање на заедничка служба за водење на цивилни и воени ваздухоплови — — — — — | 1913 |
| 1066. Одлука за установување Плакета на царинската служба — — — — — | 1913 |
| 1067. Наредба за измени на Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз — — — | 1914 |
| 1068. Наредба за измени на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — — | 1914 |
| 1069. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — | 1914 |
| 1070. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Presse“ — | 1915 |
| 1071. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — | 1915 |
| 1072. Правилник за утврдување на евиденцијата и методологијата за пресметување на обврските на федерацијата за пензиите на борците — — — — — | 1915 |
| 1073. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на дејностите што се вршат со самостоен личен труд со средства за работа во сопственост на граѓани — — — — — | 1919 |
| 1074. Спогодба за промена на затечените цени за линдан (хексахлорциклохексан) — | 1919 |
| 1075. Спогодба за промена на затечените цени за едношпински и градежни конзолни дигалки — — — — — | 1919 |
| 1076. Спогодба за промена на затечените цени за хартиени отпадоци и стара хартија | 1919 |
| 1077. Спогодба за промена на затечените цени за стара сива одливка — — — — — | 1920 |
| Одлука за спорот за организирање на пресметковната единица Хотел „Албатрос“ од Улцињ во основна организација на здружениот труд — — — — — | 1920 |
| Одлука за оцена на уставноста и законитоста на одредбите на чл. 192 до 195 од Правилникот на Шумско-индустриското претпријатие „Маглик“, од Фоча за уредување на работните односи — — — | 1922 |
| Исправка на Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија — — — — — | 1923 |
| Одликувања — — — — — | 1923 |

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17